



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

БРОЈ 6	КОЧАНИ,	28 април 2022 ГОДИНА	ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА
--------	---------	----------------------	---------------------

Врз основа на членот 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Градоначалникот на Општина Кочани, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани одржана на 28.04.2022 година

I

Ги објавувам актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани, одржана на 28.04.2022 година, и тоа:

1.Програма за изменување и дополнување на Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1095/1

2.Програма за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1096/1

3.Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2022 година, Бр.09-1097/1

4.Програма за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1098/1

5.Одлука за основање на јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување, Бр.09-1092/1

6.Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари- таблети на општински основни

училишта, Бр.09-1100/1

7.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година, Бр.09-1090/1

8.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2021 година, Бр.09-1091/1

9.Заклучок за давање согласност на Планот за измена на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани за 2022 година, Бр.09-1093/1

10.Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани за 2023 година, Бр.09-1094/1

11.Заклучок за усвојување на Извештајот за извршување на Буџетот на Општина Кочани за периодот I квартал 2022 година, Бр.09-1099/1

12.Заклучок за прифаќање на Финансиски извештај за приходи и расходи во изборната кампања за локалните избори во 2021 година за Либерално- демократската партија, Бр.09-1101/1

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр. 08-1102/1
28.04.2022 година
Кочани

Градоначалник
на Општина Кочани
Љупчо Папазов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04. 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување идополнување на Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2022 година

Член 1

Во Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2022 година (Службен гласник на Општина Кочани бр. 16/2021), се врши следната измена:

-Во поглавје IV, во точката А, став 1 се менува и гласи:

Планираните приходи и расходи во периодот Јануари-Декември 2022 година ќе изнесуваат :

А.Анализа на приходи за 2022год.

Тип на потрошувачи:

-0,4 кв(домаќинства) по 25kw/h

Броила 12.568 x 184,00 ден. x 12 месеци
= 27.750,144 ден.

-0,4 кв(објекти на трговски друштва и занаетчии) по 50 kw/h

Броила 1749 x 368,00 ден. x 12 месеци = 7.723,584,00 ден.

-10 кв по 100kw/h

Броила 50 x 658,00 ден. x 12 месеци
= 394.800,00 ден.

-35 кв по 150 kw/h

Броила 3 x 976,00 ден. x 12 месеци
= 35.136,00 ден.

Вкупно: 35.903.664,00 ден.

Очекувана наплата сса 90% од вкупно планираното 32.313.297,00 ден.

Приходи од комунална такса за јавно осветлување: 32.313.297,00 ден.

-Во став 2 алинеа 1 се менува и гласи:
Расходите за предвидената годишно потрошена електрична енергија за јавно осветлување во Општина Кочани ќе изнесуваат: 16.100.000,00 ден.

-Став 5 се менува и гласи:

Вкупно расходи: 21.100.000,00 денари.

-Став 6 и се менува и гласи:

Разликата помеѓу планираните приходи во износ од 32.313.297,00ден. и планираните расходи во износ од 21.100.000,00ден. во износ од 11.213.297,00ден. ќе биде искористена за изградба на нови инфраструктурни проекти како и за одржување на јавното осветлување во Општина Кочани.

Член 2

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1095/1

28.04.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

Програма

за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во Општина Кочани за 2022 година

I.

Во Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во Општина Кочани за 2022 година донесена од Советот на Општина Кочани под број 09-2745/1 од 15.11.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.16/2021) и Програмата за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во Општина Кочани за 2022 година донесена од Советот на Општина Кочани под број 09-763/1 од 14.03.2022 година се вршат следните измени и тоа:

I.1. Во точка 1. Планирани извори на средства за финансирање на активности за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик, се брише текстот:

1.1. Средства од Владата на РСМ -----
----- 16.000.000

1.2. Сопствени средства на општина Кочани -----
----- 7.750.000

Вкупно: 23.750.000

и се заменува со следниов текст:

1.1. Средства од Владата на РСМ -----
----- 8.000.000

Вкупно: 8.000.000

II.

Програмата за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во Општина Кочани за 2022 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1096/1

28.04.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на член 22, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

Програма
за изменување на Програмата за
активностите на Општина Кочани во
областа
на локалниот економски развој во 2022
година

I.

Во Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2020 година донесена од Советот на Општина Кочани под број 09-3135/1 од 29.12.2021 година („Службен гласник на Општина Кочани“ бр.20/2021) се вршат следните измени и тоа:

I.1. Во точка 5. БУЏЕТ НА АПЛИЦИРАНИ ПРОЕКТИ, се брише табелата:

Рб.		Активност	ОПШТИНА КОЧАНИ (МКД)	Надворешни фондови (МКД)	Вкупно (МКД)
1	ЈД	Реализација на проектот „Реконструкција на улица „Роза Петрова“ од крстосување со улица „Ристо Симеонов“ до спој со улица „Страшо Ербапче“ (дел 2)“	1.729.554	6.447.858	8.177.412
2	ЈД	Реализација на проектот „Изградба на локален пат мв.Крушка - мв.Ајдар втор дел“	5.303.306	3.000.000	8.303.306
3	ГА	Реализација на проектот за изградба на социјални објекти за дислокација на жителите од старата касарна	0	16.000.000	16.000.000
4	РА	Реализација на проектот од грантот од МСИП 2 - регулирање на дел од Кочанска Река	0	2.900.000	2.900.000
5	ЈГ	Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман до изливен базен на препумпна станица од водоводен сиситем на град Кочани	0	44.576.461	44.576.461
6	ВА	Набавка на противпожарно возило преку УНДП	850.000	1.320.000	2.170.000
7	ЈД	Изградба на улицата Јордан Зафиров (ул.546) и реконструкција на улицата Роза Петрова од ул.554 до крстосување со ул. Ристо Симеонов (дел 1)	580.687	4.671.371	5.252.058
8	ЈН	Реализација на проектот „Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани“ (ЦРИПР)	1.797.212	2.411.588	4.208.800
9	ЈД	Реконструкција на ООУ „Никола Карев“	0	9.927.080	9.927.080
10	ЈД	Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“	0	6.423.937	6.423.937
11	ЈД	Енергетска ефикасност во ООМУ Ристо Јуруков, ООУ Никола Карев ПУ Грдовци и ЈОУДГ Павлина Велјанова	0	2.079.728	2.079.728
12	ЕА	Систем за ладење и греење во МКЦ	0	2.971.046	2.971.046
13	ЈГ	Препумпна станица за дел од системот Висока зона на притисок на град Кочани	1.741.229	2.000.000	3.741.229
14	ЈД	Наше учество во проектот за изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастирот Добра Вода	1.013.400	0	1.013.400
		ВКУПНО	13.015.388	104.729.069	116.731.057

и се заменува со следнава:

Рб.		Активност	ОПШТИНА КОЧАНИ (МКД)	Надворешни фондови (МКД)	Вкупно (МКД)
1	ЈД	Реализација на проектот „Реконструкција на улица „Роза Петрова“ од крстосување со улица „Ристо Симеонов“ до спој со улица „Страшо Ербапче“ (дел 2)“	1.729.554	6.447.858	8.177.412
2	ЈД	Реализација на проектот „Изградба на локален пат мв.Крушка - мв.Ајдар втор дел“	5.303.306	3.000.000	8.303.306
3	ГА	Реализација на проектот за изградба на социјални објекти за дислокација на жителите од старата касарна	0	8.000.000	8.000.000
4	ЈГ	Изградба на дел од потисен цевковод од пумпна станица Грдовски орман до изливен базен на препумпна станица од водоводен сиситем на град Кочани	0	44.576.461	44.576.461
5	ВА	Набавка на противпожарно возило преку УНДП	850.000	1.320.000	2.170.000
6	ЈД	Изградба на улицата Јордан Зафиров (ул.546) и реконструкција на улицата Роза Петрова од ул.554 до крстосување со ул. Ристо Симеонов (дел 1)	580.687	4.671.371	5.252.058
7	ЈН	Реализација на проектот „Збогатување на содржините за рекреација во Источен регион - Смарт и авантуристички паркови во општините Штип и Кочани“ (ЦРИПР)	1.797.212	2.411.588	4.208.800
8	ЈД	Реконструкција на ООУ „Никола Карев“	0	9.927.080	9.927.080
9	ЈД	Реконструкција на ООМУ „Ристо Јуруков“	0	6.423.937	6.423.937
10	ЈД	Енергетска ефикасност во ООМУ Ристо Јуруков, ООУ Никола Карев ПУ Грдовци и ЈОУДГ Павлина Велјанова	0	2.079.728	2.079.728
11	ЕА	Систем за ладење и греење во МКЦ	0	2.971.046	2.971.046
12	ЈГ	Препумпна станица за дел од системот Висока зона на притисок на град Кочани	1.741.229	2.000.000	3.741.229
13	ЈД	Наше учество во проектот за изградба на пристапен пат од с. Оризари до манастирот Добра Вода	1.013.400	0	1.013.400
		ВКУПНО	12.001.988	93.829.069	105.831.057

1.2. Во точка 6. БУЏЕТ ЗА АКТИВНОСТИ ОД ЛЕР, се брише табелата:

Рб.		Активност	ОПШТИНА КОЧАНИ (МКД)	Надворешни фондови (МКД)	Вкупно (МКД)
1	Г1	Финансиска поддршка на Центарот за развој на Источниот Плански Регион и Организација на потрошувачи	450.000	0	450.000
2	Г1	Финансиски средства за сместување на гости и учесници во манифестации	100.000	0	100.000
3	ЈД	Консултантски услуги (изработка на елаборати, студии, извештаи и проектна документација)	200.000	0	200.000
4	Г1	Набавка на противпожарна опрема за ТППЕ (од Амбасадата на НР Кина)	0	300.000	300.000
5	ЕА	Набавка на мебел за дел од просториите во Мултикултурниот Центар	600.000	0	600.000
6	ЕА	Набавка на мебел за планинарскиот дом на Пониква	1.000.000	0	1.000.000
7	Е0, ЕА	ISO стандардизација на општината	300.000	0	300.000
8	Г1	Реализирање на проектите од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2- ReLOaD2 (средствата се префрлаат на сметка на УНДП)	460.000	1.840.000	2.300.000
9	ЕА	Изградба на покрив над лифт во општинската зграда	150.000	0	150.000
		ВКУПНО	3.260.000	2.140.000	5.400.000

и се заменува со следнава:

Рб.		Активност	ОПШТИНА КОЧАНИ (МКД)	Надворешни фондови (МКД)	Вкупно (МКД)
1	Г1	Финансиска поддршка на Центарот за развој на Источниот Плански Регион и Организација на потрошувачи	450.000	0	450.000
2	Г1	Финансиски средства за сместување на гости и учесници во манифестации	100.000	0	100.000
3	ЈД	Консултантски услуги (изработка на елаборати, студии, извештаи и проектна документација)	200.000	0	200.000
4	Г1	Набавка на противпожарна опрема за ТППЕ (од Амбасадата на НР Кина)	0	300.000	300.000
5	Г1	Реализирање на проектите од Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2- ReLOaD2 (средствата се префрлаат на сметка на УНДП)	460.000	1.840.000	2.300.000
6	ЕА	Изградба на покрив над лифт во општинската зграда	150.000	0	150.000
		ВКУПНО	1.360.000	2.140.000	3.500.000

II.

Програмата за изменување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2022 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1097/1

28.04.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ПРОГРАМА

за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година

I

Во Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Кочани за 2022 („Службен гласник на Општина Кочани бр.14/21“), се врши следната измена:

На страна 6:

Точка 6. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата

Потточка 2 која гласи: Изградба на тротоари со бекатон плочки 4.000.000
Се менува и гласи: изградба на тротоари со бекатон плочки 2.500.000

Потточка 3 која гласи: Изградба на други објекти (заштитни огради, белење, изградба и оградување на спортски игралишта, материјали

за урбани заедници по барања, кров на лифт, одржување на игралишта, изградба на детски паркови, реконструкција на гратски парк, изградба на разделно зеленило на Тодосие Паунов, уривање на објекти за реализација на ДУП) 25.000.000,00 ден.

Се менува и гласи: Изградба на други објекти (заштитни огради, белење, изградба и оградување на спортски игралишта, материјали за урбани заедници по барања, кров на лифт, одржување на игралишта и изградба на детски паркови, реконструкција на гратски парк, изградба на разделно зеленило на Тодосие Паунов, уривање на објекти за реализација на ДУП) 38.900.000,00 ден.

Потточка 4 која гласи: Бетонирање на пристапни улици и тротоари 4.000.000 се брише.

Потточка 5 која гласи: Изградба на потпорни сидови 4.000.000
Се менува и гласи: Изградба на потпорни сидови 2.000.000

Потточка 7 која гласи: Изградба и реконструкција на патишта и потпорни сидови во Ромско маало 1.500.000 се брише.

II

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Кочани.

Бр.09-1098/1

28.04.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 и став 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија„ бр.05/02), член 1 став 3 и член 9 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19) и („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 275/19) а во врска со член 2 член 4 и член 5 од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15, 31/16 и 64/18) и („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 302/20) , Советот на Општина Кочани на 28.04.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за основање на јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука, Општина Кочани основа јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување, под што се подразбира набавка на електрична енергија, изградба и одржување на јавното осветлување и сервисирање на електричната мрежа за уличното осветлување на подрачјето на Општина Кочани.

Член 2

1.Називот на јавното претпријатие гласи:
-Јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани .

2.Скратен назив на јавното претпријатие гласи:
ЈП „Светлина Ко 2022 “- Кочани

Член 3

1. Јавното претпријатие има својство на правно лице.
2. Седиштето на претпријатието е на ул. „Раде Кратовче“ бр.1- Кочани.

Член 4

За одговорно лице кое ќе ги води работите на Јавното претпријатие до негово конституирање, се именува лицето Дејан Рашков ул.„Роза Петрова“ бр.22 – Кочани.

ДЕЈНОСТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 5

1.Претпријатието се основа заради континуирано, организирано и квалитетно поставување и одржување на јавно осветлување, под што се подразбира набавка на електрична енергија, изградба и одржување на јавното осветлување и сервисирање на електричната мрежа за уличното осветлување на подрачјето на Општина Кочани, на начин утврден со закон или друг акт.

2.Претпријатието се основа за вршење на следниве дејности:

84.11 - Општи дејности на јавната управа

43.21 - електроинсталатерски работи

3. Дејноста на претпријатието е дејност од јавен интерес од локално значење.

Член 6

Претпријатието не може да врши промени на дејноста, статутот, називот и седиштето, без согласност на основачот.

СРЕДСТВА ЗА ОСНОВАЊЕ И НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Член 7

Претпријатието со целокупниот имот и средства е во сопственост на Општина Кочани.

Член 8

Вршењето на дејностите од член 5 од оваа одлука се обезбедува од приходите кои тоа ги остварува со сопственото работење, од кредитните средства и од други извори во согласност со закон.

Член 9

Градоначалникот на Општина Кочани со јавното претпријатие ќе склучи посебен Договор за меѓусебна соработка, во кој ќе се уредат правата и обврските на двете договорни страни

ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Член 10

1. Јавното претпријатие во својство на правно лице има целосна одговорност и за своите обврски спрема третти лица одговара со сиот свој имот.

2. Со својство на правно лице, претпријатието се стекнува со упис во Централен регистар.

Член 11

Во правниот промет јавното претпријатие настапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

Член 12

Јавното претпријатие изготвува програма со која се планира развојот и финансирањето на својата дејност.

ОРГАНИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Член 13

Органи на Јавното претпријатие се: Управен одбор, Одбор за контрола на материјално-финансиското работење и Директор.

Управниот одбор се состои од 5 (пет) членови.

Одборот за контрола на материјално-финансиското работење се состои од 3 (три) члена.

Директорот го избира Градоначалникот на Општина Кочани.

Член 14

Овластувањата, правата, обврските и одговорностите на органите на претпријатието се утврдуваат со Статутот на јавното претпријатие, во согласност со Законот за јавните претпријатија и други закони.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Член 15

1. Јавното претпријатие се организира на начин за да обезбеди најоптимално вршење на дејноста за која се основа.

2. Внатрешна организација на претпријатието ќе се уреди со Посебен акт на претпријатието.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Начинот на спроведување на одлуките на претпријатието, органи на управување, донесување на акти, права и обврски на основачот, начин и постапка за донесување на програма, извештаи, начин на утврдување и распоредување на добивка, како и односи на финансирање, ќе се уредат со Статутот на јавното претпријатие.

Член 17

Во рок од 60 дена од денот на донесување на актот за основање на Јавното претпријатие ќе се донесе Статутот на претпријатието, ќе се именуваат органите на управување и надзор, а другите акти ќе се донесат во рок од 60 дена од донесувањето на Статутот.

Член 18

За прашања што не се уредени со оваа Одлука, а чие уредување ќе биде потребно при упис и конституирање на јавното претпријатие, непосредно ќе се применуваат одредбите на законските прописи кои ја регулираат оваа материја.

Член 19

Се задолжува одговорното лице од член 4 од оваа Одлука да ги преземе сите потребни мерки и активности пред надлежните органи за спроведување на одлуката за основање и конституирање на јавното претпријатие.

Член 20

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1092/1

28.04.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став (1) точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и членот 3 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019 и 275/2019) Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

О Д Л У К А

за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари- таблети на општински основни училишта

Член 1

Со оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок, движни ствари и тоа: вкупно 65 таблети Lenovo модел tab m 10, доделени на Општина Кочани од Министерство за образование и наука за потребите на следните основни училишта во општина Кочани:

Реден број	Училиште	Број на таблети
1.	ООУ „Раде Кратовче“ Кочани	32
2.	ООУ „Никола Карев“ Кочани	5
3.	ООУ „Малина Попиванова“ Кочани	21
4.	ОУ „Кирил и Методиј“ Кочани	7
Вкупно:		65

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Бр.09-1100/1
28.04.2022 година
К о ч а н и

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година

I.

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година.

II.

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1090/1
28.04.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр. 5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2021 година

I.

Се усвојува Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Источниот Плански Регион 2021 година.

II.

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1091/1
28.04.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018; 143/2019, 14/2020, 95/2020 И 302/2020), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Планот за измена на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани за 2022 година

I

Се дава согласност на Планот за измена на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани за 2022 година, Бр.01-90/2 од 08.04.2022 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1093/1
28.04.2022 година
Кочани

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 20-б, став 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РСМ“, бр. 27/2014; 199/2014; 27/2016; 35/2018; 198/2018; 143/2019), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани за 2023 година

I

Се дава согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ – Кочани за 2023 година, бр. 01- 149/2 од 08.04.2022 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1094/1
28.04.2022 година
Кочани

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за извршување на Буџетот на Општина Кочани за периодот I квартал 2022 година

I

Се усвојува Извештајот за извршување на Буџетот на Општина Кочани за периодот I квартал 2022 година.

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1099/1
28.04.2022 година
Кочани

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

Врз основа на членот 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002) , Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 28.04.2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за прифаќање на Финансиски извештај за приходи и расходи во изборната кампања за локалните избори во 2021 година за Либерално-демократската партија

I

Се прифаќа Финансискиот извештај за приходи и расходи во изборната кампања за локалните избори во 2021 година, за Либерално-демократската партија.

II

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.09-1101/1
28.04.2022 година
К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани
Лазо Митев

СОДРЖИНА

Кочани за 2022 година, Бр.09-1093/1

1.Програма за изменување и дополнување на Програмата за јавно осветлување во Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1095/1	стр.11
2.Програма за изменување на Програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик во Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1096/1	стр.2
3.Програма за изменување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2022 година, Бр.09-1097/1	стр.2
4.Програма за изменување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година, Бр.09-1098/1	стр.3
5.Одлука за основање на јавно претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување, Бр.09-1092/1	стр.7
6.Одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари- таблети на општински основни училишта, Бр.09-1100/1	стр.8
7.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источен плански регион за 2021 година, Бр.09-1090/1	стр.10
8.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Источниот плански регион за 2021 година, Бр.09-1091/1	стр.11
9.Заклучок за давање согласност на Планот за измена на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ –	
10.Заклучок за давање согласност на Годишниот план за вработување во ОУ „Св. Кирил и Методиј“ –	стр.12
11.Заклучок за усвојување на Извештајот за извршување на Буџетот на Општина Кочани за периодот I квартал 2022 година, Бр.09-1099/1	стр.12
12.Заклучок за прифаќање на Финансиски извештај за приходи и расходи во изборната кампања за локалните избори во 2021 година за Либерално- демократската партија, Бр.09-1101/1	стр.12